

Запишување, упис и заверка на семестар, трет циклус - докторски студии

Запишувањето на новите студенти во прв семестар на студиите од трет циклус – докторски студии на ФИНКИ според конкурс на УКИМ за учебната 2017/2018 година ќе се одвива во **периодот од 14 ноември до 17 ноември 2017 година.**

Потребни документи за упис на нови студенти

При запишувањето, примените кандидати поднесуваат:

1. Индекс (ќе го добиете од Службата за студентски прашања на ФИНКИ)
2. Фотографии (две фотографии со димензии 3,5 x 4,5 и една со димензии 2 x 3)
3. Потврда за уплатена школарина за првиот семестар на докторските студии (школарината се плаќа на 6 еднакви рати на почетокот на секој семестар, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на денот на плаќањето)
 - При плаќањето на првата рата, кандидатите треба да уплатат:
 - 250 евра во денарска противвредност на Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје на сметка: 160 010 3689 788 18
 - остатокот од износот (1/6 од вкупниот износ кој го пишува во договорот) го плаќаат на [жиро-сметка на ФИНКИ](#).
4. Уписен дупли лист со 50,00 ден. административна такса (се плаќа на [уплатница](#) ([шифрарник на општини](#)) или преку [СМС](#))
5. Образец за запишување на семестар (УКИМ) со 50,00 ден. административна такса (се плаќа на [уплатница](#) ([шифрарник на општини](#)) или преку [СМС](#))
6. Пополнет статистички лист (може да го подигнете од Службата за студентски прашања на ФИНКИ)

При запишувањето на првиот семестар студентите освен за предметите за генерички знаења за кои претходно се веќе имаат изјаснето, треба да одберат и предмети од областа на студирање според студиската програма на која се запишале така што ќе имаат вкупно 30 кредити во семестар. Листите на предмети на студиските програми може да се најдат [тука](#). За помош при изборот контактирајте ги менторите и раководителите на студиските програми.

Потребни документи за заверка и упис на нов семестар за тековните студенти

1. Потврда за уплатена школарина за следниот семестар на докторските студии – следна рата (школарината се плаќа на 6 еднакви рати на почетокот на секој семестар, во денарска противвредност според средниот курс на Народна банка на денот на плаќањето)
 - 1/6 од вкупниот износ кој го пишува во договорот се плаќа на [жиро -сметка на ФИНКИ](#).
2. Уписен дупли лист со 50,00 ден. административна такса (се плаќа на [уплатница](#) ([шифрарник на општини](#)) или преку [СМС](#))

3. Образец за запишување на семестар (УКИМ) со 50,00 ден. административна такса (се плаќа на [уплатница](#) ([шифрарник на општини](#)) или преку [СМС](#))
4. Пополнет статистички лист (може да го подигнете од Службата за студентски прашања на ФИНКИ)

Скопје, 14.11.2017 година, од Деканатот на ФИНКИ - Скопје